

Службен весник

на Република Македонија

Број 187

20 декември 2017, среда

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3618. Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор.....	3	3622. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир “Брегалница - Винички“.....	12
3619. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за градежништво, услуги и трговија на големо и мало ЦВЕТ – КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Батинци Студеничани на локалитетот “Јарова глава“, Општина Сопиште.....	11	3623. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир “Брегалница - Штипски“.....	13
3620. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок на Друштво за градежништво, услуги и трговија на големо и мало Цвет - Компани ДООЕЛ експорт-импорт с. Батинци Студеничани на локалитетот „с. Варвара“, Општина Сопиште.....	11	3624. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир “Вардар 1 – Гостиварски“.....	14
3621. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања.....	12	3625. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир “Вардар 3 – Скопски“.....	15
		3626. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир “Вардар 4 – Велешки“.....	16

	Стр.		Стр.
3627. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона “Акумулација Матка“.....	17	3635. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Црна Река 1 – Демирхисарски“.....	25
3628. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир “Вардар 7 – Гевгелиски“.....	18	3636. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Црна Река 2 – Прилепски“.....	26
3629. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир “Злетовска Река“.....	19	3637. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Црна Река 3 – Битолски“.....	27
3630. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир “Крива Река 2 – Кратовско - Кумановски“.....	20	3638. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Треска 1 – Кичевски“.....	28
3631. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир “Охридски“.....	21	3639. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Црн Дрим 1“.....	29
3632. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир “Пчиња 1 – Кумановски“.....	22	3640. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Шум“.....	30
3633. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир “Пчиња 2 – Скопски“.....	23	3641. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир “Црн Дрим 2“.....	31
3634. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона “Акумулација Липково“.....	24	Огласен дел	1-16

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3618.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

УРЕДБА
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ВОЗДУХОПЛОВ БЕЗ
ЕКИПАЖ МОЖЕ ДА ЛЕТА ВО МАКЕДОНСКИОТ
ВОЗДУШЕН ПРОСТОР

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор.

Член 2

(1) Оваа уредба се применува на цивилни воздухоплови без екипаж кои вршат комерцијални или некомерцијални активности со:

- максимална маса на полетување (MTOW) поголема од 0,5 kg,
- максимална брзина поголема од 20 m/s,
- максимален долет поголем од 15m и
- максимална висина поголема од 15 m.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, оваа уредба се применува и на сите воздухоплови без екипаж доколку се користат во затворен простор во кој се одвива настан од јавен карактер (концерт, натпревар, собир и слично).

(3) Оваа уредба не се применува на државните воздухоплови без екипаж и воздухопловните модели.

Член 3

Одредени изрази кои се користат во оваа уредба го имаат следното значење:

1. Доделен воздушен простор е дел од воздушниот простор во кој може да оперираат воздухоплови без екипаж овластени за комерцијални цели или сопствени потребни и летот е уредно најавен согласно одредбите на оваа уредба,

2. Воздухоплов без екипаж е воздухоплов наменет за изведување на операции без екипаж, кој е управуван далечински или е програмиран и е автономен,

3. Контролиран автономен лет на воздухоплов без екипаж е автономен лет со претходно зададена рута, а пилотот на воздухопловот без екипаж во секое време може да ја преземе контролата врз истиот,

4. Делумно-контролиран автономен лет на воздухоплов без екипаж е автономен лет со претходно зададена рута, а пилотот на воздухопловот без екипаж не може во секое време да ја преземе контролата врз истиот,

5. Уред (Part of Appliance) е секој инструмент, опрема, механизам, дел, компјутерска програма или додатоци, вклучувајќи комуникациска опрема која се користи или е наменета за користење при оперирање или контролирање на воздухоплов во лет и е инсталиран или прицврстен на воздухопловот,

6. Систем на воздухоплов без екипаж (Unmanned Aircraft System) е воздухопловот без екипаж со сите придружни уреди и предмети потребни за извршување на задачата на летот вклучувајќи ја и станицата за далечинско управување,

7. Воздухопловен модел (Model Aircraft) е воздухоплов без екипаж наменет за рекреација и спорт, кој не може да се користи за комерцијални операции и со кој што сите операции се изведуваат во рамките на визуелната линија на видното поле исклучиво на спортски аеродром или летиште,

8. Оператор на воздухоплов без екипаж е правно или физичко лице кое оперира со системот на воздухоплов без екипаж,

9. Пилот на воздухоплов без екипаж е лице кое го програмира системот, управува со системот на воздухопловот без екипаж има директна контрола над воздухопловот без екипаж додека истиот е во видното поле на лицето и надвор од него и е одговорен за неговиот лет. Во случај кога за оперирање со воздухоплов без екипаж покрај пилотот е потребно ангажирање и на други лица, одговорен за летот е лицето (пилотот) кој што оперира со командите за управување на летот,

10. Станица за далечинско управување (Remote Control Station) е средство или уред (најчесто на земја) од која воздухоплов без екипаж може да биде контролиран далечински во сите фази на лет,

11. Визуелна линија на видно поле е директен визуелен контакт на пилотот на воздухоплов без екипаж со воздухопловот, без користење на надворешни оптички или електронски помагала, при што средствата за корекција на вид (наочари или контактни леќи) не се сметаат за надворешни помагала,

12. Проширени операции на визуелна линија на видно поле се операции над 500 метри хоризонтално и 120 метри вертикално каде операторот на воздухоплов без екипаж може да го ракува воздухопловот, при тоа одржувајќи директен контакт со воздухопловот без екипаж,

13. Операции надвор од визуелна линија на видно поле се операции на воздухоплов без екипаж, каде операторот на воздухопловот без екипаж може да го ракува воздухопловот без при тоа да одржува директен визуелен контакт со истиот и е во можност да ги избегне другите корисници на воздушниот простор со уреди за избегнување на судир и врз основа на инструкциите од надлежната контрола на летање,

14. Оперативна маса на воздухоплов без екипаж е вкупната маса на воздухопловот без екипаж подготвен за користење вклучувајќи ги сите системи уреди и предмети кои се инсталирани на истиот,

15. Максимална маса на полетување (во понатамошниот текст - MTOW) е максималната тежина на воздухопловот без екипаж вклучувајќи ги сите системи, уреди и предмети кои се инсталирани на истиот (оперативна маса) и товарот кој што може да го подигне,

16. Евиденциска ознака на воздухоплов без екипаж е ознака што ја доделува Агенцијата за цивилно воздухопловство согласно Правилникот за начинот и местото на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците на државна припадност, регистарските ознаки и други ознаки,

17. Оперативен персонал на воздухоплов без екипаж се лица кои вршат воздухопловно-техничка и оперативна подготовка на воздухопловот без екипаж,

18. Населена област е град, село, населено место или населба или област која се употребува за индустриски, комерцијални или рекреативни цели,

19. Реон на лет на воздухоплов без екипаж е дел од воздушен простор во кој воздухопловот без екипаж може да лета:

а) Неизградено и ненаселено подрачје во кое нема присуство на луѓе, освен операторот кој управува со воздухопловот без екипаж (Реон I);

б) Изградено, но ненаселено место во кое постојат изградени објекти кои не се наменети за живеење на луѓе, а во кое е можно повремено кратко задржување на луѓе (Реон II);

в) Населено подрачје, во кое постојат изградени објекти наменети за постојано живеење и престој на луѓе (Реон III);

г) Густо населено подрачје, урбани или централни градски зони, како и сите подрачја на кои се собира голем број на луѓе (Реон IV).

20. Референтна точка на аеродром е одредена географска положба на аеродромот, утврден во степени, минути и секунди, географска ширина и должина, при што како референтен географски систем се користи WGS-84.

21. Контролирана Зона (CTR - controlled traffic region) е дел од воздушен простор во радиус од 5NM од референтна точка на аеродром (за Аеродром Александар Велики – Скопје продолжена на 8.5NM во насока југо-исток по проложена оска на писта во правец 1.7).

Член 4

Според својата намена воздухопловите без екипаж се делат на:

1. Воздухоплови без екипаж кои се користат за комерцијални цели и/или сопствени потреби;
2. Воздухоплови без екипаж кои се користат за воздухопловно-спортски активности и рекреација.

Член 5

(1) Врз основа на максималната маса на полетување и перформансите, воздухопловите без екипаж се класифицираат во 5 класи и тоа:

1) Класа 1 - која опфаќа воздухоплови без екипаж чија MTOW е помала од 0,5 кг., со максимална брзина на лет до 30 м/сек., и максимален радиус на оперирање до 100 м;

2) Класа 2 - која опфаќа воздухоплови без екипаж чија MTOW е од 0,5 кг. до 5 кг., со максимална брзина на лет до 30 м/сек., и максимален радиус на оперирање до 2.000 м,

3) Класа 3 - која опфаќа воздухоплови без екипаж чија MTOW е од 5 кг. до 20 кг., со максимална брзина на лет до 55 м/сек., и максимален радиус на оперирање 3.000м,

4) Класа 4 - која опфаќа воздухоплови без екипаж чија MTOW е од 20 кг. до 150 кг., без ограничување на брзината, долетот и висината;

5) Класа 5 - која опфаќа воздухоплови без екипаж чија MTOW е поголема од 150 кг., без ограничување на брзината, долетот и висината;

(2) Ако некој воздухоплов без екипаж во поглед на MTOW или некоја од перформансите (брзина, долет или висина на лет) припаѓа во различна категорија, ќе се смета дека воздухопловот без екипаж припаѓа во повисоката категорија.

2. УСЛОВИ ПОД КОИ ВОЗДУХОПЛОВ БЕЗ ЕКИПАЖ МОЖЕ ДА ЛЕТА ВО МАКЕДОНСКИОТ ВОЗДУШЕН ПРОСТОР

Член 6

Воздухоплов без екипаж може да лета во македонски воздушен простор доколку се исполнети следните услови:

а) Операторот на воздухоплов без екипаж да поседува овластување за комерцијални операции или овластување за операции за сопствени потреби со воздухоплови без екипаж согласно условите пропишани во оваа уредба,

б) Летачките операции да се вршат согласно условите и начинот утврдени во оваа уредба,

в) Воздухопловите без екипаж да се евидентирани/регистрирани, обележани, изградени, пловидбени, одржувани и осигурани согласно условите пропишани во оваа уредба,

г) Пилотот на воздухопловот без екипаж да поседува соодветна дозвола за оперирање со истиот издадена и стекната согласно условите и начинот утврдени во оваа уредба,

д) Пилотот на воздухопловот без екипаж да биде обучен во овластени организации или центри за обука кои ги исполнуваат условите пропишани во оваа уредба и

ѓ) Воздухопловите без екипаж од класа 5 задолжително мора да поседуваат уреди за избегнување на судир (ACAS/TCAS).

Член 7

(1) Сите воздухоплови без екипаж за да летаат во комерцијални цели или за сопствени потреби треба да бидат запишани во Евиденцијата на воздухоплови која ја води Агенцијата за цивилно воздухопловство (во натамошен текст: Агенција) и да бидат обележани со евиденциска ознака за што Агенцијата издава Уверение за евиденција.

(2) По исклучок на став (1) воздухопловите без екипаж од класа 5 се запишуваат во Регистарот на воздухоплови кој го води Агенцијата, и се обележуваат со регистарска ознака и Агенцијата на истите им издава Уверение за регистрација.

(3) Уписот во евиденција или во Регистарот на воздухоплови се врши на начин утврден во Правилникот за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање и промена на уверението за регистрација на воздухоплови и/или Правилникот за начинот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се по ICAO стандарди како и за аматерски градени воздухоплови.

(4) Во прилог на барањето за упис, се поднесува и упатство за користење и одржување кое е издадено од производителот.

(5) Обележувањето се врши согласно Правилникот за начинот и местото на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаци за државна припадност, регистарските ознаки и другите ознаки.

Член 8

(1) Воздухопловите без екипаж за да летаат во комерцијални цели или за сопствени потреби треба да ги исполнуваат условите за градба и пловидбеност утврдени во Правилникот за посебните услови за проектирање и градба на воздухоплов и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, испитување за оценка на сообразност и начинот и постапката на утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови.

(2) Воздухопловите без екипаж треба да се одржуваат согласно Правилникот за начинот на одржување и техничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови.

Член 9

Воздухопловите без екипаж кои летаат во Реоните II, III и IV треба да се осигураат согласно одредбите од Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај. Осигурување за трети лица на земја е задолжително за сите комерцијални операции и операции за сопствени потреби.

Член 10

(1) За да лета воздухоплов без екипаж потребно е неговите пилоти да се соодветно обучени во овластени организации или центри за обука на пилоти на воздухоплови без екипаж кои треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

- Да е впишан во Централен регистар,

- Да има соодветни простории и опрема за изведување на наставата,
- Да има воздухоплови за вршење на обука,
- Да има книга/регистар за обука и лични досиеја на кандидатите,
- Да има соодветно место за чување на личните досиеја на кандидатите,
- Да има овластени наставници/инструктори и
- Да има одобрена програма за обука од страна на Агенцијата.

(2) Со барањето за добивање на уверение за вршење на обука на пилоти на воздухоплови без екипаж, се приложуваат следните докази: Решение за упис во Централен регистар, внатрешна организација, список на стручни лица прифатливи за Агенцијата и договор за нивно ангажирање, список на раководни лица, адреса од просториите за вршење на обука, доказ за сопственост или договор за нивно користење, список на опрема за извршување на обука, дефиниран терен за летање-практична обука, база на прашања со минимум 30 прашања со четири понудени одговори за секој предмет/тема која се обработува и уплата на надоместоците согласно тарифникот на Агенцијата.

Член 11

(1) За да оперираат со воздухоплов без екипаж на територија на Република Македонија во Реоните II, III и IV пилотите на воздухоплов без екипаж треба да поседуваат соодветна дозвола која на нивно барање ја издава Агенцијата.

(2) Агенцијата може да издаде соодветна валидација на странска дозвола или друг соодветен документ за оспособеност за оперирање со воздухоплови без екипаж најмногу 2 пати по максимум 6 месеци доколку условите за нејзино стекнување ги задоволуваат минималните услови на оваа уредба.

(3) За воздухоплов без екипаж над 150 кг пилотите треба да поседуваат доказ дека се оспособени за лет во контролиран воздушен простор и доказ дека пилотот успешно завршил обука за управување на воздухоплов без екипаж која е прифатлива за Агенцијата.

Член 12

За стекнување на дозвола за пилот на воздухоплов без екипаж може да полага лице:

- Кое има потврда за завршена теоретска и практична обука во овластена организација или школски центар согласно со предвидена програма за обука на пилот на воздухоплов без екипаж одобрена од страна на Агенцијата,

- Да има минимум 18 години и
- Да има доказ за здравствена способност, лекарско уверение кое е издадено во согласност со прописите за персонал во воздухопловството или лекарско уверение за возачка дозвола или лекарско од трудова медицина.

Член 13

(1) Кандидатот кој ги исполнува условите за стекнување на дозвола за пилот на воздухоплов без екипаж поднесува писмено барање до Агенцијата за полагање на теоретскиот и практичниот дел од испитот.

(2) Во рок од 30 дена од приемот на барањето за проверка на знаењето Агенцијата донесува решение во кое се одобрува проверката и се одредува датум и место на спроведување на истата, со тоа што таа мора да се спроведе најдоцна два месеци од денот на поднесување на барањето.

Член 14

- (1) Теоретскиот дел од испитот го врши Агенцијата.
- (2) Практичниот дел од испитот го врши лице (испитувач) од листата на воздухопловни стручњаци.

Член 15

(1) Кандидатите кои полагаат за пилоти на воздухоплови без екипаж го полагаат теоретскиот дел од испитот согласно базата на прашања која ја изготвува Агенцијата.

(2) Теоретската проверката е успешно помината ако се оцени дека содржи најмалку 75% точни одговори.

(3) Испитувачот по практична оспособеност во рок од седум дена од денот на завршување на проверката доставува извештај до Агенцијата заедно со испитниот материјал и испитна листа.

(4) Кандидатот кој нема да ја положи проверката има право на поправена проверка во рок кој го определува Агенцијата и кој не може да биде пократок од 30 дена, ниту подолг од 60 дена од денот на доставување на извештајот за одржана проверка. Во случај проверката да не е спроведена во рок од 60 дена или кандидатот не ја помине успешно повторената проверка ќе мора да достави доказ за освежување на знаењето стекнато при обуката.

(5) На кандидатот кој ја положил теоретската и практичната проверката на знаење Агенцијата му издава дозвола за пилот на воздухоплов без екипаж.

(6) Дозволата содржи:

- Име презиме
- Матичен број

- Адреса на живеење
- Лична фотографија на носителот и
- Податоци за стекнати рејтинзи и овластувања.

Член 16

(1) Воздухоплов без екипаж може да се користи во комерцијални операции и операции за сопствени потреби доколку операторот поседува овластување од Агенцијата и ги исполнува следните услови:

- доколку е правно лице да биде впишано во Централен регистар односно физичкото лице да достави доказ за неосудуваност,

- да има минимум еден воздухоплов без екипаж кој е впишан во евиденција/регистрација на воздухоплови која ја води Агенцијата за кој поседува Уверение за евиденција/ регистрација, и

- лицето кое ќе оперира со воздухопловот без екипаж да поседува соодветна дозвола за истиот.

(2) За издавање на овластувањето за комерцијални операции и/или за сопствени потреби со воздухоплови без екипаж од став (1) на овој член, правните или физичките лица поднесуваат барање до Агенцијата со кое се приложува Решение за упис во Централен регистар односно доказ за неосудуваност, список на пилоти на воздухоплови без екипаж и договор за нивно ангажирање, адреса од седиштето односно место на живеење за физички лица, доказ за сопственост на воздухоплови без екипаж или договор за нивно користење, уплата на надоместоците согласно тарифникот на Агенцијата и Оперативен прирачник кој ќе опфаќа:

- Раководна структура, внатрешна организација,
- Список на пилоти на воздухоплови без екипаж,
- Список на воздухоплови без екипаж со технички карактеристики на истите,
- Опис на планирани активности и
- Изјава дека се запознаени со прописите од оваа уредба и дека операциите ќе ги извршуваат во рамките на одобрениот Оперативен прирачник.

Член 17

Реоните на лет во кој може да лета воздухоплов без екипаж се делат на:

а) Реон I - Неизградено и ненаселено подрачје во кое нема присуство на луѓе, освен операторот кој управува со воздухопловот без екипаж,

б) Реон II - Изградено, но ненаселено место во кое постојат изградени објекти кои не се наменети за живеење на луѓето, во кое е можно повремено кратко задржување на луѓе,

в) Реон III - Населено подрачје, во кое постојат изградени објекти наменети за постојано живеење и престој на луѓе и

г) Реон IV – Густо населено подрачје, урбани или централни градски зони, како и сите подрачја на кои се собира голем број на луѓе.

Член 18

Операторот на воздухоплов планираните активности треба да ги најавува во Агенцијата минимум 24 часа пред започнување на истите каде што јасно ќе бидат прецизирани:

- место и време на започнување и завршување со операциите,
- радиус на вршење на операциите означени на соодветна скица,
- максимална висина на операции,
- назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице и број на овластувањето од страна на Агенцијата,
- име и презиме на пилотот на воздухопловот без екипаж и број на дозвола,
- контакт телефон на кој Агенцијата и/или надлежната контрола на летање ќе можат да издадат итна и не-одложна наредба за приземјување на воздухопловот доколку проценат дека може да дојде до загрозување на безбедноста во воздушниот сообраќај.

Член 19

(1) Активности со воздухоплов без екипаж кој не е евидентиран/регистриран во Агенцијата и/или пилотот на воздухопловот без екипаж не поседува дозвола од Агенцијата се дозволени единствено на спортски аеродроми или леталишта по претходна координација со операторот на аеродромот или леталиштето.

(2) Во зона на спортските аеродроми и леталишта е дозволено летање на воздухоплови без екипаж на висина до 1000ft (300 метри) над терен и во радиус од 1км околу аеродромот само со одобрение на операторот на аеродромот/леталиштето и претходна најава на Контролата на летање за активности на воздухоплови без екипаж.

Член 20

(1) Цивилни странски воздухоплови без екипаж можат да влегуваат на територијата на Република Македонија со цел за слетување или прелет, согласно условите пропишани во Законот за воздухопловство и Уредбата за посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање.

(2) Цивилни странски воздухоплови без екипаж при извршување на летови на територијата на Република Македонија треба да се придржува на условите за летање пропишани во членовите 9, 18, 19 став (2), како и условите од член 21 до член 33 на оваа уредба.

(3) При полетување и слетување од аеродромите како и во сите фази на летот воздухоплови со екипаж имаат предност пред воздухопловите без екипаж за цивилни потреби.

(4) Пилотот на воздухоплов без екипаж, при прелетување на воздушниот простор на Република Македонија или полетување и слетување во Република Македонија од аеродроми за меѓународен сообраќај задолжително одржува радио комуникација со надлежната контрола на летање.

Член 21

(1) Во рамки на визуелна линија на видното поле, воздухоплов без екипаж може да оперира на максимално растојание од 500 метри хоризонтално и 100 метри вертикално од површината на земјата.

(2) По исклучок на ставот (1) од овој член, максималното растојание може да биде поголемо од 500 метри хоризонтално за воздухоплови без екипаж класа 4 и 5 од член 5 на оваа уредба, при тоа истиот да биде во визуелната линија на видното поле на операторот на воздухоплов без екипаж, односно проширени операции на визуелна линија на видното поле при што операторот на воздухоплов без екипаж до надлежната контрола за летање при најавата на летот доставува:

- Правила на лет (IFR/VFR),
- Процедури за одбегнување на препреки и судир,
- Димензии на воздухоплов,
- Боја и ознака на воздухоплов,
- Средства за набљудување на воздухоплов,
- Метеоролошки услови и видливост и облачност и
- Оперативни ограничувања – соодветната радио опрема за ефективна контрола на воздухопловот без екипаж цело време.

(3) Цивилен воздухоплов без екипаж наменет за операции надвор од визуелна линија на видното поле на пилотот потребно е да има одобрен метод од надлежната контрола на летање за раздвојување и избегнување во воздушниот простор помеѓу два воздухоплови.

(4) Минимумите за раздвојување и избегнување во воздушниот простор помеѓу два воздухоплови на овој член не смеат да бидат помали од пропишаните со Правилникот за правила и постапки на летање на воздухопловите и Документ 4444 на ICAO (PANS ATM).

(5) Оператор на воздухоплов без екипаж треба да поседува одобрение за користење на радио-фреквенциите согласно прописите од областа на електронските комуникации.

(6) Одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) на овој член се применуваат на воздухоплов без екипаж кој лета во контролиран воздушен простор.

Член 22

(1) Секој настан поврзан со летање на воздухоплов без екипаж кој загрозил или би можел да ја загрози безбедноста на воздушниот сообраќај како и безбедноста на имот и лица, се пријавува согласно Уредбата за принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни и државни воздухоплови како и начинот на нивно пријавување, од страна на операторот на воздухопловот.

(2) Принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни воздухоплови без екипаж, се утврдени со уредба од став (1) на овој член.

(3) Аеродромскиот оператор на аеродромите за меѓународен сообраќај ги одобрува операциите кои се вршат со цивилен воздухоплов без екипаж и истите треба да бидат во согласност со Прирачникот за користење и одржување на аеродромот од кои се вршат операциите.

(4) Операторот на воздухоплов без екипаж треба да ги познава процедурите од Прирачникот за користење и одржување на аеродромот за меѓународен сообраќај од кои се вршат операции на воздухоплов без екипаж и истите да ги предвиди во оперативниот прирачник.

(5) При полетување и слетување на воздухоплов без екипаж од спортски аеродроми, леталишта и терени операторот на воздухоплов без екипаж треба да се придржува кон одредбите од Правилникот за условите за безбедност на воздушниот сообраќај за користење на терен и за начинот и условите за одржување на леталиште.

Член 23

Пилот на воздухоплов без екипаж е одговорен за откривање и избегнување на потенцијални судири и други опасности, согласно точка 5.2 од Circular на ICAO 328.

Член 24

Надлежната контрола на летање (ATC) треба да добие известување дека воздухопловот без екипаж е далечински-пилотиран пред извршување на летот (pre-flight).

Член 25

(1) Воздухоплов без екипаж не може директно да надлетува или да лета на растојание помало од 100 метри од објектите од значење за безбедноста, објектите на државните органи, како што се:

- објектите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија,
- објектите на Министерството за внатрешни работи,
- Владата на Република Македонија,
- Собранието на Република Македонија,
- резиденцијата на Претседателот на државата,
- дипломатските претставништва,
- електрани, електрични високонапонски постројки, постројки за складирање и прочистување на вода, казнено-поправни установи и т.н.

(2) По исклучок на став (1) на овој член, Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана можат да утврдат и поголемо растојание од 100 метри заради потребата од безбедност и заштита на материјални добра и здравјето на луѓето.

(3) Операциите на воздухоплов без екипаж од став (1) од овој член може да се реализираат само со претходно одобрение од Агенцијата по претходно добиено одобрение од Министерството за внатрешни работи и/или Министерството за одбрана и согласно процедурите и условите утврдени во Оперативниот прирачник за оперирање на воздухоплов без екипаж, одобрен од Агенцијата.

(4) Воздухоплов без екипаж не може директно да надлетува или да лета на растојание помало од 50 метри од луѓе на отворен или затворен простор.

Член 26

(1) Строго е забрането летање на цивилен воздухоплов без екипаж во делот на воздушен простор кој се простира во Контролирана зона - CTR освен со посебно одобрение на Агенцијата и давателот на услуги во воздухопловна навигација.

(2) Одобрението од став (1) на овој член се издава на барање на операторот на воздухопловот без екипаж.

Член 27

(1) Не може да се вршат операции на воздухоплов без екипаж:

- под 30 метри растојание од брод, возило или инфраструктура,
- да лета во аеродромската зона без одобрение од надлежната контрола на летање и аеродромскиот оператор и

- во радиус помал од 3km од граничен појас.

(2) Операциите на воздухоплов без екипаж од став (1) на овој член може да се реализираат само со претходно одобрение од Агенцијата.

(3) Неможе да лета воздухоплов без екипаж кон лица, животни и собир на луѓе.

(4) Не е дозволен превоз на луѓе, животни, опасни материи или било каков товар со воздухоплов без екипаж.

(5) Не е дозволено управување со воздухоплов без екипаж од објект кој е во движење.

(6) Не е дозволено управување на повеќе воздухоплови без екипаж истовремено од страна на еден пилот на воздухоплов без екипаж.

(7) Не е дозволено исфрлање на било какви предмети од воздухоплов без екипаж.

(8) Воздухоплов без екипаж не може да лета во контролирана аеродромска и терминална зона на воздухопловно пристаниште и да лета во воздушниот простор над надморска висина од 11000 стапки, доколку истиот не е опремен со уред за идентификација – транспондер и одобрение од надлежната контрола на летање.

Член 28

(1) Воздухоплов без екипаж може да лета само во текот на денот.

(2) Летање со воздухоплов без екипаж ноќе е дозволено само за оператори кои се овластени за комерцијално работење и/или сопствени потреби и со посебно одобрение на Агенцијата.

Член 29

(1) Само полнолетно лице може да управува со воздухоплов без екипаж.

(2) По исклучок на став (1) на овој член лице кое управува со воздухоплов без екипаж од класа 1 може да биде и малолетно лице доколку за време на управувањето со воздухопловот без екипаж се наоѓа под непосреден надзор на полнолетно лице.

(3) Малолетно лице може да управува со воздухоплов без екипаж од повисока класа само под непосреден надзор на полнолетно лице на спортски аеродром или леталиште согласно условите од член 19 од оваа уредба.

Член 30

Пилотот на воздухоплов без екипаж треба:

- воздухопловот без екипаж да го управува на начин да не го загрозува јавниот ред и мир, други лица и ствари на земја и да избегнува други воздухоплови со и без екипаж,

- да обезбеди дека летот на воздухоплов без екипаж се одвива во потполност во алоциран воздушен простор,

- пред летот да се увери во исправноста на системот на воздухопловот без екипаж и

- не смее да биде под дејство на алкохол, или психоактивни супстанции, ниту во психофизичка состојба која го оневозможува безбедното управување со воздухопловот без екипаж.

Член 31

За време на управување со воздухоплов без екипаж лицето кое управува со воздухопловот е должно покрај себе да го има упатството од производителот за користење на воздухопловот како и следните документи:

- Оригинал или нотарски заверена копија од овластувањето за комерцијално оперирање или сопствени потреби издадено од Агенцијата,

- Доказ за евиденција или регистрација на воздухопловот без екипаж и

- Соодветна дозвола и овластување на пилотот на воздухопловот без екипаж.

Член 32

(1) Операторот на воздухоплов без екипаж треба да развие процедури кои ќе бидат составен дел од оперативниот прирачник, во случај на отежнато водење на воздухоплов без екипаж, губење на врска со воздухоплов без екипаж и задолжително веднаш да ја извести надлежната контрола на летање и Агенцијата за последната позиција, висина на лет и други корисни информации за операциите на воздухоплов без екипаж.

(2) Во случај од став (1) на овој член кога операциите се одвиваат на некој аеродром, пилотот на воздухоплов за истото го известува и аеродромскиот оператор и при тоа се придржува кон планот за вонредни состојби на аеродромот од кој се вршат операциите.

Член 33

(1) Пренос на одговорностите меѓу различни далечински станици се врши на безбеден и конзистентен начин, кој ги вклучува следните елементи:

- безбедна и постојана комуникација помеѓу пилотите кои вршат примопредавање,

- давање на контрола,

- размена на релевантни информации,

- прифаќање на контрола и

- потврда за успешно преземање.

(2) Размената на информации помеѓу пилоти на воздухоплов без екипаж (на иста локација или на оддалечена локација), се врши со цел пилотот кој ја презема контролата да ги има следните податоци:

- мод на лет,

- параметри на летот на воздухопловот без екипаж и статус на истиот,

- состојба на воздухоплов без екипаж во однос на системот за гориво, погонската група, комуникациите и автопилотот,

- позиција на воздухоплов,

- план на летање,

- NOTAM,

- временски услови (метеоролошки услови),

- моменталните одбрани од надлежната контрола на летање и фреквенција која се употребува и

- позиција на релевантна подвижна контролна станица и подесувањата на истата со цел да се обезбеди дека подвижна контролна станица која го прифаќа воздухопловот без екипаж е во согласност со станицата давател.

(3) Пилотот кој ја дава контролата треба да ја има контролата над контролната станица се додека преносот не е завршен.

(4) Во случај на неуспешен пренос на контролата на воздухопловот без екипаж, пилотот кој ја дава контролата задолжително ги задржува параметрите и ја следи процедурата пропишана во оперативниот прирачник за оперирање на воздухоплов без екипаж.

Член 34

(1) Надзор и контрола на одредбите на оваа одредба ја вршат Агенцијата и Министерството за внатрешни работи согласно своите прописи.

(2) Припадниците на Министерството за внатрешни работи во случај кога ќе забележат активност со цивилни воздухоплови без екипаж вршат легитимирање на лицето кое оперира со воздухопловот без екипаж и во рок од 48 часа до Агенцијата доставуваат податоци за:

- Име и презиме на пилотот на воздухопловот без екипаж

- Место и време на оперирање

- Тип/Модел и евиденциска ознака на воздухопловот без екипаж

Член 35

Со денот на отпочнување на примената на оваа уредба, престанува да важи Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/15; 47/15).

Член 36

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1.1.2018 година.

Бр. 44-6373/1 Заменик на претседателот
12 декември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3619.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО,
УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО
ЦВЕТ – КОМПАНИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
С.БАТИНЦИ СТУДЕНИЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ “ЈАРОВА ГЛАВА“, ОПШТИНА СОПИШТЕ**

1. На Друштвото за градежништво, услуги и трговија на големо и мало ЦВЕТ – КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Батинци Студеничани се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Јарова глава“, општина Сопиште, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7526997	4641785
T-2	7527320	4641684
T-3	7527568	4641719
T-4	7527787	4641631
T-5	7527465	4641332
T-6	7526591	4641446
T-7	7526515	4641569
T-8	7526385	4641881

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.440988 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2769/1 Заменик на претседателот
12 декември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3620.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК
НА ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, УСЛУГИ И
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЦВЕТ - КОМПАНИ
ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С. БАТИНЦИ СТУ-
ДЕНИЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ВАРВАРА“,
ОПШТИНА СОПИШТЕ**

1. На Друштво за градежништво, услуги и трговија на големо и мало Цвет - Компани ДООЕЛ експорт-импорт с. Батинци Студеничани се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок на лока-

литетот „с. Варвара”, Општина Сопиште, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7 536 476	4 641 373
T-2	7 536 522	4 641 387
T-3	7 536 587	4 641 596
T-4	7 536 632	4 641 682
T-5	7 536 799	4 641 726
T-6	7 535 868	4 641 461
T-7	7 536 732	4 641 354
T-8	7 536 634	4 641 275

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.099269 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 44-2770/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3621.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Воденици”, општина Делчево поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги ЛУ-АН МИНЕРАЛИ ДООЕЛ с.Киселица – Делчево бр.24-4595/1 од 1.8.2016 година, бидејќи од општина Делчево е добиено негативно мислење бр.12-855/2 од 26.7.2017 година, со образложение дека локалитетот се наоѓа во нерегулиран водотек на река Брегалница и во близина на локалитетот се изградени објекти од јавен интерес – бунар за вода, пумпна станица и инфраструктура преку која се пренесува вода во системот за водоснабдување на жителите на општина Делчево, како и дека на локалитетот е лоцирана и столбна трафостаница со воздушен електричен вод.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 44-7137/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3622.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “БРЕГАЛНИЦА - ВИНИЧКИ”****Член 1**

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер “Брегалница - Винички” за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер “Брегалница - Винички”.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер “Брегалница - Винички”, кој го опфаќа делот од реката Брегалница од браната на акумулацијата “Калиманци” до вливот на Градечка река, вклучувајќи ја и река Осојница и сите притоки во овој дел од текот на Брегалница, како и сите стоечки води (мали и микроаккумуляции) кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организира рекреативен риболов. Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/1
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3623.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “БРЕГАЛНИЦА - ШТИПСКИ”****Член 1**

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер “Брегалница - Штипски” за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер “Брегалница - Штипски”.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер “Брегалница - Штипски”, кој го опфаќа делот од реката Брегалница од вливот на Злетовска Река до селото Убого, вклучувајќи ги сите притоки во овој дел од текот на Брегалница (без Злетовска Река), како и сите стоечки води (мали и микроаккумуляции) кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организира рекреативен риболов.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/2
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3624.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБО-
ЛОВНИОТ РЕВИР “ВАРДАР 1 – ГОСТИВАРСКИ”

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер “Вардар 1 – Гостиварски” за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер “Вардар 1 – Гостиварски”.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер “Вардар 1 – Гостиварски”, кој го опфаќа течението на реката Вардар од дрвениот мост над с. Радуш до влив на река Пчиња, реката Лепенец од граница до влив во реката Вардар, Маркова Река, Моранска Река и Кадина Река во цело течение, реката Треска од акумулација Матка до влив во реката Вардар, како и сите стоечки води кои се наоѓаат во овој дел а не се наведени (природни езерца, мали и микроаккумуляции).

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и

водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/3
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3625.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “ВАРДАР 3 – СКОПСКИ”

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер “Вардар 3 – Скопски” за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер “Вардар 3 – Скопски”.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер “Вардар 3 – Скопски”, кој го опфаќа течението на реката Вардар од дрвениот мост над с. Радушa до влив на река Пчиња, реката Лепенец од граница до влив во реката Вардар, Маркова Река, Моранска Река и Кадина Река во цело течение, реката Треска од акумулација Матка до влив во реката Вардар, како и сите стоечки води кои се наоѓаат во овој дел а не се наведени (природни езерца, мали и микроакумулации).

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/4
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3626.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “ВАРДАР 4 – ВЕЛЕШКИ”

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер “Вардар 4 – Велешки” за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер “Вардар 4 – Велешки”.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер “Вардар 4 – Велешки”, кој го опфаќа течението на реката Вардар од вливот на реката Пчиња во реката Вардар до вливот на Црна Река во реката Вардар, реката Отовица во цело течение, целото течение од изворот до вливот во реката Вардар на реките Тополка и Бабуна со притоците, дел од течението на Црна Река од браната Тиквеш до вливот во реката Вардар, делот на Брегалница од село Убого до вливот во реката Вардар, како и сите стоечки води (природни езерца, мали и микроаккумуляции) кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организира рекреативен риболов.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/5
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3627.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА МАТКА”

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона “Акумулација Матка” за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона “Акумулација Матка”.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона “Акумулација Матка” која ја опфаќа целата водена површина на вештачкото езеро – акумулација Матка вклучувајќи го и делот на реката Треска кој се наоѓа помеѓу браната Света Петка (Матка 2) и вливот во акумулацијата Матка.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/6
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3628.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “ВАРДАР 7 – ГЕВГЕЛИСКИ”

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер “Вардар 7 – Гевгелиски” за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер “Вардар 7 – Гевгелиски”.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер “Вардар 7 – Гевгелиски“, кој го опфаќа течението на реката Вардар од влив на Кованска Река до македонско-грчка граница, вклучително и Кованска Река, Луда Мара и сите останати поголеми и помали притоки на овој дел од текот на реката Вардар, како и сите стоечки води (мали и микроаккумуляции) кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организира рекреативен риболов.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/7
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3629.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “ЗЛЕТОВСКА РЕКА“****Член 1**

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер “Злетовска Река“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер “Злетовска Река“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер “Злетовска Река” која ја опфаќа цела Злетовска Река од браната на акумулацијата “Кнежево” до вливот во реката Брегалница, вклучително и сите притоки, акумулацијата „Пишица” како и сите стоечки води (мали и микроаккумуляции) кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организира рекреативен риболов.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 44-7931/8
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3630.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “КРИВА РЕКА 2 – КРАТОВСКО - КУМАНОВСКИ”

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер “Крива Река 2 – Кратовско Кумановски” за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер “Крива Река 2 – Кратовско Кумановски”.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер “Крива Река 2 – Кратовско Кумановски”, кој го опфаќа течението на Крива Река од вливот на Кратовска Река во Крива Река (вклучително и Кратовска Река), до вливот на Крива Река во Пчиња со сите притоки, како и сите стоечки води (природни езерца, мали и микроаккумуляции) кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организира рекреативен риболов.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 44-7931/9
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3631.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “ОХРИДСКИ”

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер “Охридски” за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер “Охридски”.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер “Охридски”,

кој го опфаќа течението на реките Сатеска, од изворот до регулациониот објект северно од с. Волино, Каналот на реката Сатеска, од регулациониот објект северно од с. Волино до вливот во Охридското Езеро, Песочанка Река, од изворот до вливот во р. Сатеска, Голема Река, од изворот до вливот во реката Сатеска, Матица создадена од водите на изворите во селото Издеглавје и Слатинска река наречена ” Поток “, од изворот до вливот во реката Сатеска, Матица создадена од водите кои истекуваат од Сини Вирој, од изворот до вливот во Голема Река, Коселска Река, од изворот до вливот во Охридско Езеро, Река Ќерава, од границата со Република Албанија до вливот во Охридско Езеро, сите токови кои се вливаат во Охридското Езеро, како и вештачките езера - акумулации - Требенишко и Слатинско.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/10
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3632.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “ПЧИЊА 1 – КУМАНОВСКИ”

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер “Пчиња 1 – Кумановски” за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер “Пчиња 1 – Кумановски”.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер “Пчиња 1 – Кумановски”, кој го опфаќа течението на реката Пчиња од македонско – српската граница до Ново Село, со притоците Бистрица, Драгоманска Река, Кумановка, Петрошница и Лука во целото нивно течение и Липковка од браната Липково до вливот, сите притоци на наведените реки, како и сите стоечки води (природни езерца, мали и микроаккумуляции) кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организира рекреативен риболов.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесииски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/11
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3633.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР “ПЧИЊА 2 – СКОПСКИ”

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер “Пчиња 2 – Скопски” за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер “Пчиња 2 – Скопски”.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер “Пчиња 2 – Скопски”.

ски“, кој го опфаќа течението на реката Пчиња од Ново Село до вливот во реката Вардар со сите притоки и сите акумулации на тој дел, вклучително и рекреативната зона “Бадар” која ги опфаќа езерцата во месноста Бадар кои се направени како резултат на експлоатација на песок од сепарација.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/12
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3634.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА “АКУМУЛАЦИЈА ЛИПКОВО”

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона “Акумулација Липково” за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона “Акумулација Липково”.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона “Акумулација Липково” која ја опфаќа целата површина на вештачкото езеро – акумулацијата Липково и делот на Липковска Река од браната на Акумулацијата Глажња до вливот во Акумулацијата Липково.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/13
12 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3635.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 1 – ДЕМИРХИСАРСКИ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Црн Река 1 – Демирхисарски“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црн Река 1 – Демирхисарски“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Црна Река 1 – Демирхисарски“, кој го опфаќа делот на Црна Река од изворот до мостот кај с. Бучин (мостот е граница) со сите притоки на Црна Река во тој дел и микроакумулацијата „Стругово“ во Општина Демир Хисар.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/14	Заменик на претседателот
12 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

3636.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 2 – ПРИЛЕПСКИ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Црна Река 2 – Прилепски“ за организирање рекреативен риболов се овозможува орга-

низирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 2 – Прилепски“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Црна Река 2 – Прилепски“, кој го опфаќа делот на Црна Река од мостот во с. Бучин до мостот на регионалниот пат Прилеп - Битола со сите притоки на Црна Река во овој дел (река Блато и нејзините притоки Прилепска Река, Стара Река, Строишка Река и др.) вклучително и микроакмулациите на тој дел „Плетвар“, „Небрегово“, „Десово“, „Чумово“ и „Беловодица“ (сите во општина Прилеп), како и „Прилепското Езеро“.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/15	Заменик на претседателот
12 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

3637.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 3 – БИТОЛСКИ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Црна Река 3 – Битолски“ за организирање рекреативен риболов се овозможува орга-

низирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 3 – Битолски“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Црна Река 3 - Битолски“, кој го опфаќа делот на Црна Река од мостот на регионалниот пат Прилеп - Битола до два километри пред вливот на реката Сатока во Црна Река и сите притоки кои се влеваат во Црна Река во овој дел, вклучително и река Сатока, како и микроаккумуляциите на тој дел „Ѓавато“, „Ротино“, „Трново“, „Црнец“, „Тулана“, „Братиндол“ (во Општина Битола), „РЕК“, „Доброени“, „Дедебалци“, „Брод“, „Гнеотино“, „Ергела“- во близина на с.Врањевци, „Живојно“, „Рапеш“- нова брана и „Маково“ (во Општина Новаци) и „Лисолај“ (во Општина Могила).

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и

водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/16	Заменик на претседателот
12 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

3638.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ТРЕСКА 1 – КИЧЕВСКИ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Треска 1 – Кичевски“ за организирање рекреативен риболов се овозможува органи-

зирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Треска 1 – Кичевски“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Треска 1 – Кичевски“, кој го опфаќа делот од реката Треска од изворот до мостот на патот кој води од Кичево до с. Пласница (мостот е граница) со сите притоки на реката во тој дел од текот.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/17	Заменик на претседателот
12 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

3639.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРН ДРИМ 1“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Црн Дрим 1“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црн Дрим 1“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Црн Дрим 1“, кој го опфаќа течението на реката Црн Дрим од истекот од Охридското Езеро во Струга, крај хотел Дрим, низводно до вливот во вештачкото езеро - акумулација Глобочица, каде мостот во с. Ташмаруништа е граница. Во реверот припаѓаат и реките Сатеска, од регулациониот објект северно од с. Волино (општина Дебарца) до вливот во реката Црн Дрим, Голема (или Збашка) Река од изворите до вливот во вештачкото езеро - акумулација Глобочица, каналот од Струшко поле, кој ги собира водите од Струшкото поле и од изворите во с. Шум, Беличка река од изворот до вливот во каналот на Струшкото поле, Лабунишка река од изворите до вливот во вештачкото езеро - акумулација Глобочица и Вевчанска река од изворите до вливот во реката Црн Дрим.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/18	Заменик на претседателот
12 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

3640.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ШУМ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Акумулација Шум“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организи-

рање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Шум“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона „Акумулација Шум“ која ја опфаќа целата водена површина на вештачкото езеро – акумулацијата Шум.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/19	Заменик на претседателот
12 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

3641.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРН ДРИМ 2“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Црн Дрим 2“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црн Дрим 2“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Црн Дрим 2“, кој го опфаќа течението на реката Црн Дрим од браната на вештачкото езеро - акумулација Глобочица, низводно до вливот во вештачкото езеро - акумулација Дебарско езеро (Шпиље), 500 m низводно од мостот кој се наоѓа северно од хидроцентралата „Глобочица“. Во реверот припаѓаат и реките: Јабланичка Река, од изворите до вливот во реката Црн Дрим и Модричка Река, од изворите до вливот во реката Црн Дрим.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7931/20	Заменик на претседателот
12 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2017187